

СКОПЈЕ 1УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ
БР. 22 СКОПЈЕ,
Р. МАКЕДОНИЈА+3892 3238 081
+389 2 3216 035

+389 2 3238 083

FIBULA@T.MK

СКОПЈЕ 2УЛ. МАКЕДОНИЈА 21
СКОПЈЕ,
Р. МАКЕДОНИЈА+3892 3116 865
+3892 3216 391

+ 3892 3216 392

FIBULA2@T.MK

ОХРИДУЛ. МАКЕДОНСКИ
ПРОСВЕТИТЕЛИ БР. 14А
ОХРИД, Р. МАКЕДОНИЈА

+389 46 250 745


+389 46 250 743

FIBULAOHRIID@T.MK

КУМАНОВОУЛ. III МАКЕДОНСКА
УДАРНА БРИГАДА БР. 52,
КУМАНОВО, Р. МАКЕДОНИЈА

+389 31 420 220

+389 31 420 402

FIBULAKUMANOVO
@T.MK**FIBULA**
AIR Travel AgencyЛИЦЕНЦА А
WWW.FIBULA.COM.MK**Хотел Maya Bay 3* – Калитеа** <http://maya-bay.gr/>

Локација: Хотелот се наоѓа во Калитеа, едно од најважните и најпрометните места на полуостровот Касандра. Во близина на хотелот има: мини маркет, пекара, продавници за сувенири, дискотеки, слаткарници и други објекти кои престојот во овој хотел ќе го направат незаборавен. Хотелот е оддалечен 90км од аеродромот во Солун.

Плажа: неполни 5 минути од песочна плажа.

Содржина: Рецепција, лоби бар, ресторан, тераса, бар покрај базен, Сеф на рецепција, интернет, адворешен базен (на располагање на гостите лежалки и чадори), хемиско чистење

Хотелот располага со вкупно 23 соби, од кои повеќето се со страничен поглед на море. Сите соби располагаат со: ТВ, клима, телефон, мини фрижидер, фен за коса, балкон

***Вид на дополнително легло:** кауч на пуштање, може да се сместат 2 деца до 11,99 години или 1 возрасен.

Услуга: Ноќевање со појадок (шведска маса)

Напомена: Хотелот има одлична локација, земајќи го во предвид фактот дека се наоѓа во близина на центарот на Калитеа, која истовремено нуди прекрасен поглед на Заливот Торонеос. Во близина на хотелот се наоѓаат најпознатите нокни клубови од овој регион, кои нудат разновидна програма.

Стандардна Двокреветна соба - Double Standard Room е со страничен поглед на море

Термин	Услуга	Цена по лице
21.05-28.05.2017	7 ВВ	89 €
28.05-04.06.2017	7 ВВ	99 €
04.06-11.06.2017	7 ВВ	119 €
11.06-18.06.2017	7 ВВ	139 €
18.06-25.06.2017	7 ВВ	159 €
25.06-02.07.2017	7 ВВ	179 €
02.07-09.07.2017	7 ВВ	199 €
09.07-16.07.2017	7 ВВ	239 €
16.07-23.07.2017	7 ВВ	269 €
23.07-30.07.2017	7 ВВ	289 €
30.07-06.08.2017	7 ВВ	299 €
06.08-13.08.2017	7 ВВ	299 €
13.08-20.08.2017	7 ВВ	279 €
20.08-27.08.2017	7 ВВ	239 €
27.08-03.09.2017	7 ВВ	199 €
03.09-10.09.2017	7 ВВ	189 €
10.09-17.09.2017	7 ВВ	139 €
Прво дете од 0-11,99 години БЕСПЛАТНО		

Во цената е вклучено:

- 7 ноќевања со појадок
- Користење на клима уред
- Wi-Fi

За уплатени два последователни термини 7+7 ноќевања одобруваме 10% попуст на вториот термин

Доплати:

- 2-ро дете од 0-11,99 години - доплата од 10€ на ноќ + превоз 30€;
- Трет возрасен сместен на дополнително легло 14,5€ на ноќ

Доплата за превоз Македонија-Грција-Македонија:

- Скопје 35€
- Велес 35 €
- Штип 40€
- Радовиш 40€
- Струмица 40€
- Неготино 35€
- Удово 35€
- Граничен премин 35€
- Битола 30€
- Прилеп 30€
- Струга 35€
- Охрид 35€
- Кичево 35€
- Ресен 30€

Деца од 2 до 11,99 години: Попуст 10 € од редовната цена. Деца до 1,99 години бесплатно. Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност по курс 1 еур = 62 мкд